



Република Северна Македонија
Republika e Maqedonisë së Veriut

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА KËSHILLI GJYQËSOR I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Ул. "Македонија" бр.5, 1000 Скопје | тел.02/3218 130 факс.02/3218 131 | contact@ssrm.mk
Rr. "Makedonija" nr.5, 1000 Shkup | tel.02/3218 130 faksi.02/3218 131 | contact@ssrm.mk

Врз основа на член 20-г став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.весник на РМ бр.27/14, 199/14, 27/16,35/18, 198/18 и Сл.весник на РСМ бр.143/19 и 14/20), член 22 став 1 точка 1 и член 23 од Законот за работни односи (Сл.весник на РМ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 134/16, 120/18 и Сл.весник на РСМ бр.110/19 и 267/20), а согласно Правилникот за систематизација на работни места на Судскиот совет на Република Северна Македонија 01-1156/16 од 01.07.2016 година, бр.01-1592/1 од 24.11.2017 година, бр.12/6-1950/3 од 23.03.2018 година и 01-1007/1 од 15.06.2021 година, согласноста на Министерството за финансии бр.18-10838/2 од 17.12.2021 година, Судскиот совет на Република Северна Македонија објавува:

Ј А В Е Н О Г Л А С бр.3/2021

За вработување на хигиеничар во Судскиот совет на Република Северна Македонија на неопределено време

Судскиот совет на Република Северна Македонија објавува оглас за вработување на еден (1) извршител на неопределено време на следното работно место: Хигиеничар со шифра УПР0405A03004, за ниво III, A03.

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно Годишниот план на институцијата за 2021 година се: Албанец - (ка) - 1.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните општи услови:

- да е државјанин на Република Северна Македонија;
- активно да го користи македонскиот јазик;
- да е полнолетен;
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска одлука да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност.

Покрај општите услови, кандидати пријавени за работното место треба да ги исполнуваат и следните посебни услови, утврдени со актот за систематизација на работни места:

- За ниво III, A03 ниво на образование-Основно образование;
- Работно искуство-без работно искуство.

Распоред на работно време за работното место:

-работни денови:понеделник-петок

Работни часови неделно 40

Работно време од 12:00 до 20:00.

Паричен износ на нето плата за работното место изнесува 15.194,00 денари.

Кандидатите заедно со пријавата треба да ги достават потребните документи за исполнување на општите и посебните услови:

- Доказ за државјанство;
- Уверение за општа здравствена способност за работното место;
- Доказ дека со правосилна судска пресуда не им е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност и
- доказ – Диплома/Уверение за завршено образование.

Рок за пријава: рок за доставување на пријава за вработување и доказите дека ги исполнуваат условите од јавниот оглас е три (3) работни дена од денот на објавувањето на огласот. Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

Селекцијата и интервјуто на пријавените кандидати ќе ги спроведе Комисија за спроведување на постапка за вработување.

Ненавремената, нецелосната и неуредната документација нема да биде предмет на разгледување од страна на Комисијата за спроведување на постапка за вработување. Пријавените кандидати ќе бидат навремено известени за времето и местото на одржување на интервјуто.

Изборот на кандидатот ќе се изврши во рок определен во член 23 став 2 од Законот за работни односи.

Пријавата со целокупната потребна документација (во оригинал или копија заверена на нотар) да се достават до архивата на Судскиот совет на Република Северна Македонија или по пошта на следната адреса:

Судски совет на Република Северна Македонија

ул.„Македонија“ бр.5 - 1000 Скопје,

со назнака „за јавен оглас за вработување бр.3/2021“.

Телефон за контакт 02/3218-130.

Бр.04-2047/1
24.12.2021

СУДСКИ СОВЕТ НА РСМ
Претседател

Павлина Црвенковска